



А П П АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/19 и 14/20) и член 22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/19 и 267/20), Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија објавува,

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2021

за засновање на работен однос на определено време во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија објавува оглас за вработување на 4 (четири) лица преку засновање на работен однос на определено време до 31.12.2021 година, за следните работни места:

1. Помлад соработник за правни работи, во Одделение за правни работи, јавни набавки и управување со човечки ресурси, во Секторот за правни и општи работи – 1 извршител

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – правни науки
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- со или без работно искуство во струката

Распоред на работно време

- Работни часови неделно: 40
- Работно време: Од понеделник до петок од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
- Паричен износ на основната нето плата: 21.896,00 денари месечно

2. Помлад соработник за архивско и канцелариско работење, во Одделение за општи и финансиски работи, во Секторот за правни и општи работи – 1 извршител

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – економски науки, правни науки, организациони науки и управување(менаџмент)
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- со или без работно искуство во струката

Распоред на работно време

- Работни часови неделно: 40
- Работно време: Од понеделник до петок од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
- Паричен износ на основната нето плата: 21.896,00 денари месечно

3. Советник за програми и проекти за поддршка на институциите, во Одделението за јакнење на капацитетот на мрежата на институции за поддршка на малите и средните претпријатија, во Секторот за институционална поддршка, меѓународна соработка и развој на програми – 1 извршител

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – економски науки, правни науки, наука за книжевноста
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски или француски)
- најмалку 3 години работно искуство во струката

Распоред на работно време

- Работни часови неделно: 40
- Работно време: Од понеделник до петок од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
- Паричен износ на основната нето плата: 26.100,00 денари месечно

4. Советник за подготовка на проекти за учество во ЕУ програми за мали и средни претпријатија, во Одделението за меѓународна соработка и развој на програми, во Секторот за институционална поддршка, меѓународна соработка и развој на програми – 1 извршител

Посебни услови

- ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – високо образование
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски или француски)
- најмалку 3 години работно искуство во струката

Распоред на работно време

- Работни часови неделно: 40
- Работно време: Од понеделник до петок од 07:30-08:30 до 15:30-16:30 часот
- Паричен износ на основната нето плата: 26.100,00 денари месечно

Општи услови потребни за сите работни места:

- да е државјанин на Република Северна Македонија,
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,

- да има општа здравствена способност за работното место,
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или фотокопија заверена кај нотар и тоа:

- Доказ за државјанство;
- Лекарско уверение за општа здравствена состојба на кандидатот (не постаро од 6 месеци);
- Потврда дека со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност (не постара од 6 месеци);
- Уверение/Диплома за завршен степен на образование;
- Доказ за познавање компјутерски програми за канцелариско работење;
- Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
- Доказ за работно искуство во струката ;
- Кратка биографија со задолжителен контакт телефон, адреса на живеење и електронска адреса;

Рокот за пријавување и доставување на потребната документација изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот во дневниот печат. Условите наведени во огласот кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Бараните документи се доставуваат во затворен плик со напомена “Да не се отвора” на следната адреса: Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија, улица Кеј Димитар Влахов бр.4, 1000 Скопје (со назнака “За оглас број 01/2021“)
Пријавите се доставуваат исклучиво во Архивата на Агенцијата за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија најкасно до 31.05.2021 година до 10.00 часот како краен рок.

Ненавремената, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана. Изборот на кандидатите ќе се изврши најдоцна во рок од 5 дена, по истекот на рокот за пријавување.

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време.